

**СПЕКТАРТЕРМО**

Д.О.О. ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ И ТРГОВИЈА



РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

За период од 2017 - 2019

2017 година	
ОПИС НА РАБОТА	РАБОТОДАВАЧОТ
Ремонтни активности во ТЕ Битола за 2016 и 2017 год. Лимарско-изолатерски работи	АД Електрани на Македонија
Поставување нов лим на кров во Ливна Јама	Макстил АД
Набавка на рачни механички преси комплет со уметоци	ЕВН Македонија
Санација на кров во Ливна Јама	Макстил АД
Санација на кровот од Конти Лив	Макстил АД
Рамковна спогодба за испорака на рачен алат-тирфур за затегање воздушни водови	ЕВН Македонија
Изградба на нов СН кабелски вод од ТС 110/20 кв Бунарџик до ТС 10/0,4 кв Мршевци 2,КЕЦ Васил Главинов	ЕВН Македонија
Набавка на работи за изведба на хидраулички товарни платформи	МЦ РОБИН
Рамковна спогодба за електромонтажни,градежни и земјени работи за ДЕЛ 19-КЕЦ Горче Петров	ЕВН Македонија
Рамковна спогодба за електромонтажни,градежни и земјени работи за ДЕЛ 17-КЕЦ Васил Главинов	ЕВН Македонија
Изведба на градежни и градежно-занатски работи за изградба на "Бензинска станица бр.167-Битола"	МАКПЕТРОЛ
Изведување повремени работи за термичка изолација на цевоводи,арматура и опрема	ОКТА
Рамковна спогодба за набавка на овесна опрема/Арматури за СКС 1 kV	ЕВН Македонија
Изведба на градежни работи за изградба на челична трибина на фудбалско игралиште во Драчево	ФАКОМ АД Скопје
Санација и замена на кров во ТО Исток и ТО Запад	Производство на топлина Балкан Енерџи Дооел Скопје
Санација на челични оџаци во ТО Запад	Производство на топлина Балкан Енерџи Дооел Скопје
Рамковна спогодба за набавка на Бетонско Столбче-Маркер	ЕВН Македонија
Изведба на земјани,градежни,метало-браварски и електро работи за реконструкција на градскиот стадион Младост во Струмица	ФФМ
Покривање на кров помеѓу казанска печка,електро печка и конти лив	Макстил АД
Изградба на нов челичен портал со фундаменти на објект ТС 110/10kV Аеродром	ФАКОМ АД Скопје
Бушење на 36 отвори во бетонска подлога	Макстил АД
Рамковна спогодба за набавка на црево метално,флексибилно-ребрасто со PVC покривка	ЕВН Македонија
Замена на оштетен лим од кров во погон Челичарница	Макстил АД
Замена на кровен лим со поцинкован лим	Макстил АД
Санација на хала погон ВДЛ	Макстил АД
Санација на канцеларии	Макстил АД
Изведба на градежни работи за изградба на Бензинска станица 046-Гевгелија	МАКПЕТРОЛ
Хоризонтално машинско бушење на ул.Варшавска за НАСТЕЛ	ЕВН Македонија

2018 година	
ОПИС НА РАБОТА	РАБОТОДАВАЧОТ
Логистичко дистрибутивен центар-Витаминка Прилеп	ФАКОМ АД
Овесна опрема/Арматури за СКС 1кВ	ЕВН Македонија
Покривање на оштетен кров во Ливна јама	МАКСТИЛ
Неизолирани проводници за надземни водови за дистрибутивната мрежа - Алуминиумско челични јажиња	ЕВН Македонија
Замена на олуци	Макстил АД
Изолатерски работи	БАЛКАН ЕНЕРѢИ
Замена на кров на Конти лив	Макстил АД
Затварање со лексан	Макстил АД
Тековно одржување и итни приклучоци ДЕВЕ БАИР – Скопје	ГА-МА АД
Изведба на линиски инфраструктурен објект – топловод	ЕНЕРГО СИСТЕМ
Санација на дефекти на дистрибутивна мрежа	ЕЛ ТЕ
Надградба на хидраулични товарни платформи	ТУРБО МАКС
Антикорозивна заштита	ЕЛЕМ
Енергетски трансформатор 10 MVA За ТС Мирковци	ЕВН Македонија
Енергетски трансформатор 10 MVA За ТС Лескајца	ЕВН Македонија
Набавка транспорт и монтажа на опшивка за дополнителна заштита од УВ зрачење на предизолирана цевка	БАЛКАН ЕНЕРѢИ
Затварање на магацин за огноотпорни материјали	МАКСТИЛ
Изработка и монтажа на рафтови за потребите на магацинот за ЛЗС во погон Челичарница	МАКСТИЛ
Монтажа и демонтажа на термоизолација	ЕЛЕМ
Лимарски услуги	ЕЛЕМ
Нов нисконапонски ормар за напојување машини и монтажа на електро опрема за НН приклучок на КБТС	КСЕНОС ДОО Демир Хисар
Лимарски работи	ЕЛЕМ Рек Осломеј
Антикорозивна заштита	ЕЛЕМ Рек Осломеј
Монтажа и демонтажа на термоизолација	ЕЛЕМ Рек Осломеј
Изолатерски услуги	БАЛКАН ЕНЕРѢИ
Санација на покрив на објект Драмски театар	Драмски театар Скопје
Термоизолација на топловодни цевки	БАЛКАН ЕНЕРѢИ
Испомош на санација на дефекти на дистрибутивна мрежа	БАЛКАН ЕНЕРѢИ
Санација на бетонска подлога за вага	МАКСТИЛ
Изработка на метални полици и монтажа на истите	МАКСТИЛ
Изведуваче на електромонтажни работи за СН 10кВ кабловски вод за приклучок на МХЕ Пена со СТС во с.Селце	ИТИС ДООЕЛ Скопје
Изведуваче на повремени работи за термичка изолација на цевководи	ОКТА АД
Изградба на нов челичен портал со фундаменти и рушење на постоечки портал во ТС 110/10кV Гази Баба“	ФАКОМ АД
Набавка, транспорт, испорака и монтажа на електро опрема во адаптирана ТС 20(10)/0,4кV за ТС Голден Арт ДОО Скопје	Голден Арт ДОО
Санација и замена на кров во објектите на ТО Исток и ТО Запад	Производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРѢИ
Јавна набавка бр. 28/2018 услуга за сервирање на трафостаници – по спецификација	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Средно напонски блок, енергетски маслен трансформатор и испорака на материјал за изработка на СН врски во адаптирана ТС за ДПТУ Кола	Лира Скопје

Комплет електро опрема за изведување на СН кабловски приклучок за напојување на адаптирана трафостаница	Кола Дооел Скопје
Набавка на прохом лента и пропратни клеми и алат	ЕВН Македонија
Набавка на материјал, изработка и монтажа на термоизолација на печка со ал.лим и минерална волна и скеле	Вардар Доломит Дооел Скопје
Изградба за собирна мрежа за атмосферски води во кругот на Факом Производство	ФАКОМ АД
Градежно потрошен материјал (Јавен повик бр.17-012/2018)	ЕЛЕМ – Рек Осломеј
Набавка и монтажа на страна застаклена површина (стакло и метална површина), монтажа на кова конструкција и уредување на површината околу монтираните прозори во ТО Запад	Производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРѢИ
Овесна опрема / Арматури СКС1кВ и чаури	ЕВН Македонија
Набавка транспорт испорака и монтажа на комплет електро опрема за бетонска столбна трафостаница	Хени Компани
Рачен алат – Тирфур	ЕВН Македонија
Бетонирање на пат со површина од 70м2	МАКСТИЛ АД
Проектирање, набавка на опрема и материјали, инсталација и пуштање во работа на електричното поврзување на долна и горна станица од објектот шестоседа жичара на Попова Шапка	ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ
Монтажа на изолациони антизвучни панели со дебелина 50мм	Производство на топлина Балкан ЕнерѢи
Знаци за сигурност	Макстил АД
Разводен ормар	ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје
Замена на изолација и пластифициран лим на чаден филтер во ТО Запад	Производство на топлина Балкан ЕнерѢи
Анекс Договор за изведба на градежни и градежно занатски работи за изградба на БС 046-Гевгелија	Макпетрол АД
Замена на прозори со нови ПВЦ	Макстил АД
Изработка на хидраулични товарни платформи	ТП Тетекс Муше Иксан -Мерјем
Набавка, транспорт, испорака и монтажа на нов нисконапонски разводен ормар за напојување	Печатница ЕВРОПА 92 Кочани
Поставување на механичка рампа во должина од 5м на главниот влез во ВДЛ	МАКСТИЛ
Замена на стари прозори со нови ПВЦ	МАКСТИЛ
Да се направи вентилација за довод на свеж воздух на работниците	МАКСТИЛ
Изведување на лимаро браварски работи за покривање на кровот на објект “Макстил старо железо ред G”	ФАКОМ АД
Кречење на простории во сектор Контрола	Макстил АД

<b>2019 година</b>	
<b>ОПИС НА РАБОТА</b>	<b>РАБОТОДАВАЧОТ</b>
Санација на лимови од елефан хаус над електро печка	Макстил АД
Изолирани проводници за надземни водови ССХ со номинален напон	ЕВН Македонија
Замена на постоечки прозори со дрвени каси во управната зграда на Челичарница со нови ПВЦ	Макстил АД
Чистење на масни површини	Макстил АД

Термоизолатерски работи	ОКТА АД
Изработка и монтажа на шкаф за шлемови	Макстил АД
Услуга за специјализирана работна рака за демонтирање и монтажа на термоизолација и подконструкција со материјал од инвеститор (ДЕЛ 1 - по отворена постапка 17-038/2018)	ЕЛЕМ Рек Осломеј
Услуга за специјализирана работна рака за термоизолација на турбина со материјал од инвеститор (ДЕЛ 2 - по отворена постапка 17-038/2018)	ЕЛЕМ Рек Осломеј
УПЕ изолирани енергетски кабли за номинален напон Uo/U 12/20kV и номинален напон Uo/U 20/35kV	ЕВН Македонија
Одржување, поправка и сервисирање на мала хидроелектрана Добреноец (јавна набавка 19/2018)	ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево
Купопродажба на градежни материјали (пластични ленти за означување)	Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи Дооел
Електромонтерски и земјеноградежни работи за дислокација на СН кабли на бул.Босна и Херцеговина	ЕВН Македонија
Рамковна спогодба за електромонтажни, градежни и земјени работи - КЕЦ Васил Главинов	ЕВН Македонија
Рамковна спогодба за електромонтажни, градежни и земјени работи - КЕЦ Ѓорче Петров	ЕВН Македонија
Набавка на Овесна опрема/Арматури за СКС 1кВ	ЕВН Македонија
Изведба на нов челичен портал со фундаменти на објект: ТС 110/10кВ Исток Скопје	ФАКОМ АД
Трифазни маслени дистрибутивни трансформатори	ЕВН Македонија
Јавна набавка за услуга: Градежно занаетчиски услуги	АД Електрани на Македонија
Инсталација на кабли - објект Рамстор	ЛИМАК ДОО
Обезбедување на услуги за изградба на мрежна линија, набавка, поврзување и инсталација на мрежни системи на мали хидроцентрали бр.143,144 и 145	ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО
Анекс - објект Попова Шапка "Клуч на рака"	ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ
Јавна набавка бр.16-211/2019 Услуга од специјализирана работна рака за ремонтни активности во ПЕ Термоелектрани,РЕК Битола за 2019 година.	АД ЕСМ - РЕК Битола
Јавна набавка бр.01/2019 Изработка на проект, набавка и вградување на опрема на мала хидроелектрична централа на зафатот на изворот Студенчица и хармонизација со постоечката опрема и фотоволтниот систем по принципот "клуч на рака"	Јавно претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево
Набавка на фундаменти за кабленски разводни ормари од вештачки материјал	ЕВН Македонија
Одржување на опрема (отстранување на сите видови дефекти)	ТЕ-ТО АД
Јавна набавка бр.01-205/2018 Потрошен градежен материјал - Термоизолација - минерална волна	АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Набавка на материјали за внатрешно уредување на канцелариски простор (ЈН бр.0507-299/2019)	ГА-МА АД Скопје
Испомош при санација на дефекти на дистрибутивната мрежа (градежни и машински работи)	Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи Дооел
Испорака на опрема, поврзување и пуштање во работа на адаптирана трафостаница 24/0,4 со моќност 1250kVA во објект на инвеститорот НУТРИВЕТ ДООЕЛ	СПАРК М ДОО Скопје

Замена на предтурбински пеперуткасти затворачи на турбина А и Б во ХЕЦ Тиквеш, турбина А и Б во ХЕЦ Глобочица и турбина 1,2 и 3 во ХЕЦ Шпилје (ЈН 01-174/2018)	АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Изведба на земјени и градежни работи за изведба на нов челичен портал со фундаменти на објект: ТС 110/10 кВ Васил Главинов	ФАКОМ АД
Изградба на инклузивно детско игралиште во Општина Карпош (ЈН бр.02772/2019)	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Градежно занаетчиски услуги: - Демонтажа и монтажа на термоизолација - Лимарски услуги - Демонтажа и монтажа на термоизолација со подконструкција на турбина (ЈН бр.01-235/2018)	АД Електани на Северна Македонија
Набавка и поставување на специјални реквизити за деца со посебни потреби и урбана опрема на детско игралиште (ДЕП2 ЈН бр.04792/2019)	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Сервисирање на трафостаници	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Набавка, транспорт, монтажа на електро опрема во адаптирана ТС 21(10,5)/0,42kV 2x800kVa за Медикал Оил ДОО Скопје, Општина Васолево Струмица	ФИЛА КОНСТРУКЦИЈА
Изградба на спортски објекти и детски игралишта (ЈН бр.05623/2019)	ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Изведба на лимарски работи за реконструкција на кровна површина од управната зграда на КПУ Затвор Скопје - Скопје	ФАКОМ АД
Рамковна спогодба за набавка на XLPE изолирани кабли за воздушни водови со носечко јаже за номинален напон	ЕВН Македонија
СН 20kV кабловски приклучок и основен проект фаза електрика за адаптирана ТС 10 (20)/0,4kV, 4x1000 kVa+2x1600kVa со ревизија, проектантски надзор-електро дел и набавка, транспорт, испорака и монтажа на електро опрема во адаптирана ТС 21(10,5)/0,42kV 6x1000kVa и 20kV кабловски приклучок за НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ	НЈСК ХОЛДИНГ